



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Народната Банка за претплата и посебни изданија 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 4 декември 1963

БЕЛГРАД

БРОЈ 48

ГОД. XIX

Цена на овој број е 30.— дин. — Претплата за 1963 година изнесува 2.300.— дин., а за странство 3.300 динари. — Редакција: Улица Јована Ристичка бр. 1. Пошт. фах 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

663.

Врз основа на членот 176 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 28 ноември 1963 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 16 ноември 1963 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИСПЛАТА НА ЕДНОКРАТЕН ДОДАТОК НА ПЕНЗИЈАТА

1. Според одредбите од оваа одлука ќе им се исплати еднократен додаток на пензијата:

1) на уживателите на лична и инвалидска пензија, на кои правото на пензија им е признаено до 30 јуни 1963 година;

2) на уживателите на фамилијарна пензија по смртта на осигуреникот на кои правото на фамилијарна пензија им е признаено до 30 јуни 1963 година, како и на уживателите на фамилијарна пензија по смртта на уживателот на лична или инвалидска пензија на кој правото на лична односно инвалидска пензија му е признаено до 30 јуни 1963 година.

На уживателите на пензија од ставот 1 на оваа точка ќе им се исплати еднократен додаток на пензијата ако правото на пензија го имаат на 1 декември 1963 година.

2. Еднократниот додаток на пензијата се определува од вкупните пензиски примања (пензија, заштитен додаток, посебен додаток, пензиски додаток и зголемување од 400 динари) што му припаѓаат на уживателот за декември 1963 година, во процент според следнава скала:

Ако вкупните пензиски примања изнесуваат месечно динари

еднократниот додаток се определува во процентот:

до 13.000	90
од 13.001 „ 15.000	87
„ 15.001 „ 20.000	84
„ 20.001 „ 25.000	80
„ 25.001 „ 30.000	76
„ 30.001 „ 35.000	72
„ 35.001 „ 40.000	68
„ 40.001 „ 45.000	64
над 45.000	60

Еднократниот додаток на пензијата не може да го надмине износот од 27.000 динари.

3. Еднократниот додаток на пензијата не им припаѓа:

1) на запослените уживатели на пензија на кои им се исплатува само определен дел од пензијата или пензијата не им се исплатува;

2) на уживателите на пензија што живеат во странство.

4. Исплатата на еднократниот додаток на пензијата ќе ја извршат ликвидатурите на комуналните заводи за социјално осигурување по службена должност, без донесување на решенија, во текот на декември 1963 година.

На еднократниот додаток на пензијата нема да се пресметуваат и плаќаат придонесот за станбена изградба, надоместокот на сообраќајните стопански организации за повластицата во патничкиот сообраќај во 1963 година, придонесот за здравствена заштита и придонесот за додатокот на деца.

5. На републичките заводи за социјално осигурување кај кои во фондовите на пензиското односно инвалидското осигурување нема или нема доволно расположиви средства за извршување на оваа одлука, деловните банки ќе им одобрат кредит од сите банкарски средства — до височината на средствата што недостигаат. Овој кредит заводите ќе го вратат во месечни рати до 31 декември 1964 година.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС Бр. 37/1

2 декември 1963 година
Белград

Претседател

на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с.р.

Претседател

на Социјално-здравствениот собор,

Олга Врабич, с.р.

Претседател

на Сојузниот собор,

Мијалко Тодоровиќ, с.р.

664.

Врз основа на членот 69 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НОВОГОДИШНА НАГРАДА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ДРЖАВНИ ОРГАНИ, УСТАНОВИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1. Новогодишна награда за 1963 година ќе им се исплати на службениците и работниците во редовен работен однос и на хонорарните службеници со полно работно време, и тоа:

1) во височина на месечната плата на оние кои во 1963 година поминале во служба над седум месеци;

2) 50% од месечната плата на оние кои во 1963 година поминале во служба од три до седум месеци.

2. Новогодишна награда ќе им се исплати на службениците и работниците на сојузните државни органи, како и на службениците и работниците на установите спрема кои сојузните органи го вршат правото на основач, и на сојузните организации врз кои се применуваат одредбите за платите од Законот за јавните службеници.

На сојузните државни органи, установи и организации во кои врз основа на членот 18 од Законот за измени и дополненија на Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/61) се врши проверување на системот на финансирањето и внатрешната распределба во државните органи, можат да им се доделат средства во височина на новогодишната награда ако веќе не им се доделени средства за таа цел.

Распределбата на средствата доделени според ставот 2 на оваа точка ќе се врши согласно со одредбите од правилникот за личните доходи.

3. Новогодишна награда не им припаѓа на службениците и работниците на кои службата во 1963 година им престанала според членот 92 став 1 точка 5 или 6 или според членот 137 став 1 точка 4, 5 или 6 од Законот за јавните службеници.

4. Новогодишната награда ќе се исплати во декември 1963 година.

5. Како плата, во смисла на оваа одлука, се подразбираат сите редовни примања кои според важечките прописи се сметаат како плата.

6. На новогодишната награда ќе се пресметува и ќе се плати основниот придонес за инвалидско осигурување и основниот придонес за пензиско осигурување.

7. Новогодишната награда на службениците и работниците на сојузните државни органи ќе се исплати на товар на средствата на сојузниот буџет за 1963 година, а на службениците и работниците на установите и организациите — од средствата наменети за лични расходи односно од средствата на фондовите за наградување на службениците и работниците.

Новогодишната награда ја исплатува органот, установата односно организацијата во која е запослен службеникот односно во која бил запослен при престанокот на службата.

8. Извршните совети на републиките и на автономните покраини и околските и општинските собранија можат да одлучат од нивните средства на службениците и работниците на соодветните државни органи, организации и установи да им се додели новогодишна награда до височината и под условите што се предвидени со оваа одлука.

9. Се овластува Сојузниот секретаријат за финансии да пропише упатство за утврдување на основницата и за пресметување на основниот придонес за инвалидско осигурување и на основниот придонес за пензиско осигурување од личниот доход, со тоа што плаќањето на тие придонеси да може да биде и во паушален износ.

10. Се овластува Сојузниот секретаријат за буџет и организација на управата да донесе, по потреба, поблиски прописи и да дава упатства за спроведување на оваа одлука.

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 221
20 ноември 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

665.

Врз основа на членот 182 став 1, во врска со членот 126 од Законот за Југословенската народна армија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/55), Државниот секретаријат за народна одбрана пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕТО И ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕТО И ЗАКОПОТ НА ПОСМРТНИТЕ ОСТАТОЦИ НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Во Правилникот за пренесувањето и за надоместокот на трошоците на пренесувањето и закопот на посмртните остатоци на воените лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/61) членот 14 се менува и гласи:

„За пренесувањето на посмртните остатоци на активен подофицер, офицер или воен службеник (член 1 став 2) се надоместуваат трошоците од членот 13 точ. 3, 4, 5, 7, 8 и 9 на овој правилник.

На фамилијата на активен подофицер, офицер или воен службеник не ѝ припаѓа надоместокот за превоз од членот 13 точ. 3 и 4 на овој правилник, ако надоместокот на тие трошоци го остварила според одредбите од Правилникот за постапката за остварување на правата од здравственото осигурување и за определување на износите на надоместоките и помоштите на воените осигуреници и на членовите на нивните фамилии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/63).“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3427
22 ноември 1963 година
Белград

Државен секретар
за народна одбрана
генерал на армија,
Иван Гошњак, с. р.

666.

Врз основа на чл. 8 и 26 став 1 од Законот за општествената контрола на цените („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/62) и членот 4 став 2 од Уредбата за Сојузниот завод за цени („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/62), Сојузниот секретаријат за општи стопански работи издава

НА РЕ Д БА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ШТО СЕ ОПФАКААТ СО КОНТРОЛАТА НА ЦЕНИТЕ

1. Во Наредбата за определување на одделни производи што се опфаќаат со контролата на цените („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/63 и 5/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/63 и 22/63) во точката 1 на крајот на одредбата под 15 точката се заменува со записка и по тоа се додаваат три нови одредби, кои гласат:

„16) цинков концентрат,
17) натриум сулфат,
18) водено стакло — калиум силикат, натриум силикат, мета силикат и магнезиум силикат.“

2. По точката 2 се додава нова точка 2а, која гласи:

„2а. Во услуги за кои контролата на цените (тарифата) ја врши Сојузниот завод за цени спаѓаат:

1) услугите на превоз на патници и стоки во воздушниот цивилен сообраќај;
2) аеродромските услуги.“

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1513/1
22 ноември 1963 година
Белград

Сојузен секретар
за општи стопански работи,
Хакија Поздерац, с. р.

5. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-18169/1
3 декември 1963 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

667.

Врз основа на точката 9 од Одлуката за доделување новогодишна награда на службениците и работниците на сојузните државни органи, установи и организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/63), Сојузниот секретаријат за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ И ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА НОВОГОДИШНАТА НАГРАДА ЗА 1963 ГОДИНА

1. Исплатителите на новогодишната награда според Одлуката за доделување новогодишна награда на службениците и работниците на сојузните државни органи, установи и организации, се должни на нето-износот на исплатената новогодишна награда за 1963 година, по еден исплатен документ, да го пресметаат и платат основниот придонес за инвалидско осигурување и основниот придонес за пензиско осигурување, по нормите по кои исплатителот на оваа награда ги пресметал овие придонеси на платите за декември 1963 година, пресметани за примена на нето-износот на новогодишната награда. Пресметувањето на нормите на овие придонеси се врши по следните формули:

1) нормата на основниот придонес за инвалидско осигурување на новогодишната награда =

нормата на основниот придонес за инвалидско осигурување од бруто личниот доход $\times 100$

= $\frac{100 \text{ помалку збирот на нормите на основниот придонес за инвалидско осигурување и основниот придонес за пензиско осигурување од бруто личниот доход}}{100}$

2) нормата на основниот придонес за пензиско осигурување на новогодишната награда =

нормата на основниот придонес за пензиско осигурување од бруто личниот доход $\times 100$

= $\frac{100 \text{ помалку збирот на нормите на основниот придонес за пензиско осигурување и основниот придонес за инвалидско осигурување од бруто личниот доход}}{100}$

2. Основниот придонес за инвалидско осигурување и основниот придонес за пензиско осигурување пресметани според точката 1 од ова упатство, се плаќаат од истите средства од кои се исплатува новогодишната награда.

3. Придонесите пресметани според точката 1 од ова упатство се уплатуваат кај филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство кај која уплатата на овие придонеси е извршена на платите за декември 1963 година.

4. Исплатителот на новогодишната награда е должен придонесите пресметани според точката 1 од ова упатство да ги уплати истиот ден кога ги подига од банката средствата за исплата на новогодишната награда.

668.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ОБОЕНИТЕ МЕТАЛИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Топло валана и пресувана жица од алуминиум и алуминиумови легури — Технички услови за изработка и испорака — — — —	JUS C.C3.019
Топло валани лимови од алуминиум и алуминиумови легури — Технички услови за изработка и испорака — — — —	JUS C.C4.019
Алуминиумови фолии — технички услови за изработка и испорака	JUS C.C4.025
Алуминиумови ливчиња — Технички услови за изработка и испорака	JUS C.C4.030
Ладно валани лимови од алуминиум — Форма и мери — — — —	JUS C.C4.050
Ладно валани ленти и пасови од алуминиум — Форма и мери — — — —	JUS C.C4.051
Ладно валани лимови од алуминиумови легури — Форма и мери — — — —	JUS C.C4.150
Ладно валани ленти и пасови од алуминиумови легури — форма и мери — — — —	JUS C.C4.151

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 март 1964 година.

Бр. 05-7575/1
19 ноември 1963 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. **Славољуб Виторовиќ, с. р.**

669.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КЛИНЕСТИ РЕМЕНИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Бескрајни клинестии ремени — JUS G.E2.056

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1964 година.

4. Југословенскиот стандард бескрајни клинесте ремени — — JUS G.E2.050, донесен со Решението за југословенските стандарди за клинесте ремени и ременици („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/56) престанува да важи на 31 декември 1963 година.

Бр. 14-7649/1
22 ноември 1963 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. **Славољуб Виторовиќ** с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО

Се разрешува од должноста помошник секретар во Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство Андрија Шубат, поради одење на друга должност.

Б. бр. 85/2
28 ноември 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„Службени гласник Социјалистичке Републике Србије во бројот 42 од 12 октомври 1963 година објавува:

Закон за Завршната сметка за извршување на Буџетот на НРС за 1962 година;

Одлука за избор повремени судии на Вишиот стопански суд во Белград;

Одлука за разрешување судии;

Одлука за избор судии;

Одлука за установување додаток на личната пензија и отпратнината на лицата на кои пензијата им е определена според Одлуката за условите за признавање и определување на пензијата според чл. 80 и 132 на Законот за пензиското осигурување;

Одлука за разрешување односно именување секретар на Републичкиот секретаријат за народна одбрана;

Одлука за одобрување на Завршната сметка на Резервниот фонд на НРС за 1962 година;

Одлука за одобрување на Завршната сметка на Инвестициониот фонд на НРС за 1962 година;

Решение за именување членови на Републичката комисија за запишување народен зеам за обнова на Скопје;

Решение за назначување помошник секретар на Републичкиот секретаријат за законодавство и организација во положба на потсекретар.

Во бројот 43 од 19 октомври 1963 година не објавува правни прописи.

Во бројот 44 од 26 октомври 1963 година објавува:

Уредба за основањето и работата на Правниот совет на Републичкиот извршен совет;

Одлука за овластување Административната комисија на Републичкиот извршен совет да решава за додатоците на личната пензија и отпратнината;

Исправка на Правилникот за определување уставните и за условите што тие треба да ги исполнуваат за да може да се врши во нив специјалистички стаж од одделни гранки на медицината.

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Социјалистичке Републике Словеније“ во бројот 27 од 12 септември 1963 година објавува:

Одлука за премиите за кравјо млеко во 1963 година;

Решение за случаите во кои Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство решава за инвестиционите програми за регулација на водените текови и порои и ги изведува инвестиционите работи;

Решение за давање согласност на нормите на додајниот придонес за инвалидско осигурување;

Заклучок за мерилата за користење определени норми на додајниот придонес за инвалидско осигурување и за нормите на тој придонес што во 1963 година ќе го плаќаат организациите во одделни гранки, групи и подгрупи.

СОДРЖИНА

	Страна
663. Одлука за исплата на еднократен додаток на пензијата — — — — —	895
664. Одлука за доделување новогодишна награда на службениците и работниците на сојузните државни органи, установи и организации — — — — —	895
665. Правилник за измена на Правилникот за пренесувањето и за надоместокот на трошоците за пренесувањето и закопот на посмртните остатоци на воените лица	896
666. Наредба за дополненија на Наредбата за определување на одделни производи што се опфаќаат со контролата на цените	896
667. Упатство за утврдување на основицата и за пресметување на основниот придонес за инвалидско осигурување и основниот придонес за пензиско осигурување на новогодишната награда за 1963 година	897
668. Решение за југословенските стандарди од областа на обоените метали — — —	897
669. Решение за југословенскиот стандард за клинесте ремени — — — — —	897

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226.

— Директор и одговорен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград